



**"Капитоли и искршени парчиња од столбови расфрлани како шаховски фигури во партијата која е прекината од гневот!"**

**песна за Ерусалим од писателот Јехуд Амихај**

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Се движиме низ древниот Ерусалим каде што последните години многу археолошки места и локалитети се реставрирани и отворени за јавноста. Меѓу нив, забележани се и силен впечаток кај посетителите особено оставаат и неколку долунаведени:

**"Запалената куќа"** - која всушност е подрум на работилницата во куќата, која Римјаните ја урнале во 70 година, сведочи за крајот на древниот Ерусалим.



**ЗАПАЛЕНАТА КУЌА**

**Неина црква** - која во шестиот век ја изградил византискиот цар Јустинијан, е откриена и е реставрирана. Црквата ја краси монументален натпис на грчки јазик.

**"Иродовиот квартал"** - открил резиденции на богати луѓе, вклучувајќи ги тука и свештениците на Храмот од Иродовото време.



**ИРОДОВИОТ КВАРТ**

**Римска порта** - ископана е под Дамаскиновата порта, која Турците ја изградиле во шеснаесеттиот век. Тоа веројатно бил главниот влез во Елија Капитолина, од времето на царот Адријан. Влезот се состои од порта во облик на кула со три премини, кои водат кон стражарските кули, и плоштад во внатрешниот простор.



**РИМСКА ПОРТА**



**НЕИНА ЦРКВА**

# "NEKA POGLEDOT SVOJ BOG GO SPUŠTI NA TEBE I MIR DA TI DONESE"

Многу богатства кои се пронајдени во текот на овие ископувања, а и во текот на многу други, кои се правеле како во Ерусалим, така и во неговата околина, се сместени во Бронфмановиот библиски и археолошки музеј и во Рокфелеровиот музеј (два-

та му припаѓаат на Музејот на Израел во Ерусалим).

Меѓу откритијата се наоѓаат и два **мали сребрени свитоци**, пронајдени заедно со 1.000 други предмети на античките гробишта, познати под името Кетеф Хином, кои се наоѓале покрај ѕидините

**Кардо** - место на главниот патен правец во градот од римскиот и од византискиот период. Денес тоа е реставрирано и повторно се користи за трговија.



КАРДО



КАЛИНКА ОД СЛОНОВА КОСКА

на Стариот град.

Кога свитоците внимателно биле одвиткани, се покажал ракопис на старохебрејски јазик, кој датира од седмиот век пред новата ера. Тоа е еден од најстарите библиски текстови на хебрејски јазик, кој воопшто е пронајден. Свитоците содржат свештенички благослов: "Нека те благослови Бог и нека те чува: Нека Бог со своето лице те осветли, милостив нека ти биде: Нека погледот свој Бог го спушти на тебе и мир да ти донесе.

**Калинка од слонова коска** - со големина на палец, со натпис на старохебрејски јазик, е единствен откриен предмет од ризницата на изгубениот Храм на цар Соломон. Натписот на малата калинка, за кој се мисли дека се наоѓал на врвот на скиптарот на свештеникот на Храмот, гласи: "Припаѓа на Господовиот Храм и на светите свештеници". Тој датира од средината на осмиот век пред новата ера.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд**